

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



Founder's Essay

Тешките проблеми се гориво кое создава оган под вас

Луѓето велат дека ако ја поздравиш божицата на добра судбина, молејќи ја да ја посети вашата фамилија, таа доаѓа заедно со нејзината помала сестра, предвесник на несреќа. Тоа е заради тоа што скриените тешкотии во животот се другата страна на добрата судбина. На истиот начин, кога ќе ја свртите несреќата наопаку, вие ќе ги откриете никулците на среќа кои се кријат под неа.

Постојат времиња кога, покрај фактот дека вие самите чувствувате дека работите напорно колку што можете, вашите напори не се разбрани од другите и вие завршувате на нивната лоша страна. Сега и повторно вие се наоѓате себеси како давате се што можете, но тоа создава ништо друго освен спротивното од вашата намера. Секој би станал депресивен кога ова се случува. Но во мојот случај, кога се случуваат таков вид на проблеми кои ги прават нормалните луѓе бледи и причинуваат тие да ги наведнат нивните глави во нивните раце, јас си велам себеси дека нештата стануваат интересни. Јас

го прифаќам тоа што е неповолно како благослов, ги земам спротивните состојби како поволни, и се трудам да најдам решение. Тоа го правам затоа што мислам дека да се прави така е да се следи Будиниот пат.

Кога јас бев млад, некој еднаш ми рече, “Ти си таков вид на личност кој се олабавува кога деновите се без настани и монотони, но кога нешто ќе се случи те мотивира на делување.”

Тешките проблеми се гориво кое создава оган под мене.

Ако вие давате се што можете, секогаш ќе постои некој кој ги гледа и препознава вашите напори. Дури и никој да не го забележува тоа, Будата е сведок на сето тоа. Јас мислам дека тој кој е убеден во ова е вистинска личност на верба.

Од *Каисо-зуикан* 9 (Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 128-129

Живеејќи го Лотосот Број 156 (Септември 2018)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Ерико Канао
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

Порака од Претседателот

Во служба на целиот живот

Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи Каи



Служејќи со благодарност

Со цел животот да тече нормално, од време на време ние мораме да ги набавиме неопходната храна, облека и предусловите за домување. Во врска со ова, Будизмот нè подучува нас “да ги бараме нив преку исправни начини на живот.” Ова е “исправно живеење,” петтото практикување на Осмострукиот Пат, и тоа се однесува на тие од нас кои живеат во сегашното општество порачувајќи ни, “заработете за живот преку исправна работа.” Сепак, тешко е да се одреди, помеѓу толку различни видови на работа, која работа е исправна а која не е. Затоа, што значи ‘исправна’ во случајот на “исправна работа”?

Некој ме научил на оваа изрека, “Земјоделецот им служи на растителните култури, краварот е во служба на кравите, и учителот е во служба на децата.” Двата Кинески карактери на зборот “работа” (Јпн. шигото) се пишуваат како “во служба на” и “нешто.” “Во служба на” значи да се следи племенита форма на живот. Заради тоа, личностите или предметите кои ја прават сржта на вашата работа треба да се почитуваат, ценат и да се има благодарност кон нив, и вие треба да ја превземете обврската или задачата која ви е дадена со цела ваша сила. Таквиот став го демонстрира, според моето мислење, значењето на “исправно”.

Понатаму, Др. Ко Хирасава, кој работел како претседател на Кјото Универзитетот од 1957 до 1963, еднаш напишал: “Наутро, започни ја својата работа со амбиција и ентузијазам. Навечер, кога е завршена работата за тој ден, вие треба да имате благодарност, и како што напнатоста се смирува, со тиха радост, вие ќе се чувствувате како да ги склопувате вашите дланки со почит кон сите нешта во универзумот” (Икијо кјо мо јороконде (Нека живееме денеска со радост), Чичи Шупанша, 1995). Чувството на склопување на вашите дланки со почит пред сите нешта, оваа мисла на благодарност, е основата на нашето исправно живеење- не само во случајот на нашата работа, се разбира, туку преку секоја случка во нашите секојдневни животи. Кога вие го имате ова чувство, вие можете да ја отфрлите секоја мисла на жалба или незадоволство, и радосно да се внесете себеси во секоја задача која ја гледате пред вас.

Исправен начин да го живеете вашиот живот

Јас мислам дека ние можеме да кажеме дека исправниот начин да се живее животот не е ограничен само на работата, туку се однесува на правење на нашиот најдобар напор да го направиме тоа што нашите секојдневни животи ни го сервираат. Ова вклучува работа по дома и грижа за деца, се разбира, и водење грижа за некој друг или некој да се грижи за нас, што е, во тоа време и за таа личност, улога која му е дадена на него или нејзе од боговите и будите-со други зборови, оваа улога е тоа што универзумот го одредил за него или нејзе и со драго срце да се прифати тоа и радосно да се практикува е ништо друго освен исправно живеење.

Шакјамуни посакувал дека “Сите живи битија во универзумот имаат среќа, спокој, и живеат во мир и удобност”. Иако ние можеме да мислиме дека ова е нешто недостапно и голем потфат, тоа воопшто не е така. Ние сите сме способни да дадеме придонес кон среќата на целиот живот, ако секој од нас, ако не е немарен во дури и кратко време од нашите секојдневни животи, сме вредни во исправниот начин на живот. Преку правење така, нашите напори формираат голем талас со моќта да изградат свет според желбата на Шакјамуни. Причината дека ова се случува е заради тоа што сите ние сме поврзани, во материја и ум, кон целиот живот околу светот, како во фина мрежа.

Патем, размислувајќи за Осмострукиот Пат, следните зборови на Хајиме Накамура (1912-99), Јапански проучувач на Индиологија и Будологија, ме заинтересираа: “Исправниот поглед е почетокот на практикувањето и е исто крајот. Вие морате секогаш да бидете сигурни никогаш да не залутате од исправниот поглед” (Генши букјо но сеикатсу ринри (Етика на животот во раниот Будизам), Шунјуша, 1995).

Ние сме склони да се прашуваме дали ние сме способни да ги достигнеме секоја од доблестите на исправен поглед, исправно размислување, исправен говор, исправно делување, и темата за овој месец исправно живеење. Сепак, основата на сите нив е исправниот поглед, кој значи да се гледаат нештата баш какви што се, и како што Јапонскиот монах и академик Јиун Сонја (1718-1804) нагласил “Ако вие не гледате исправно, се друго е темнина.”

Коосновачот на Ришо Косеи Каи, Мјоко Наганума, додека се посветувала себеси кон ослободување на нашите членови, често им давала на нив стриктен совет, како на пример: “Не спијте до касно наутро”. Јас мислам дека таа ни кажувала нас дека учењата на Будата осветлуваат само кога ние ги применуваме основите, и таа верба е суштината на начинот на живот кој го живееме секој ден. На 10 Септември, ние го славиме меморијалниот ден на Соосновачот Наганума.

Од Косеи, Септември 2018.



Поглавје 3 Десет заслуги



Тројната Лотос Сутра:
Резиме и главни точки
за секое поглавје

Ова поглавје ги објаснува духовните заслуги кои се стекнуваат преку разбирање и практикување на учењата во Сутрата на Неизбројни Значења, видовите на добри дела кои ние ќе бидеме способни да ги употполниме, и начините на кои ние можеме да бидеме корисни на другите луѓе и на светот.

Прашувачот, Бодисатвата Голема Украсеност, прашува од каде ова учење доаѓа, каде тоа води, и каде тоа престојува. Будата одговара дека учењето оригинално доаѓа од најдлабокиот ум на будите; дека целта на тоа е да ги води сите луѓе да стремат кон Врвното Совршено Разбудување, што е, мудроста на будите; и дека тоа престојува само таму каде што луѓето го практикуваат бодисатва патот.

Желбата на Будите

Најдлабокиот ум на будите е желбата дека целиот живот ќе се исполни себеси согласно на неговата природа. Ова е основната желба на будите, и ако ние луѓето би живееле во согласност со оваа желба нашите проблеми би завршиле. Но обичните луѓе се заробеници на своеволното сопство, живејќи согласно на диктатот на тоа сопство, за кое тие се приврзуваат, и така си носат страдања врз нив.

Ние можеме да кажеме дека просветлувањето на будите значи да го приметиме патот, во сите околности, во кој сите нешта во универзумот опстојуваат и го имаат нивното постоење согласно на нивната природа.

Применето на човечките битија, ова значи гледање дека вистинскиот начин да се живее е да се живее на начин како што се. Но обичните луѓе толку малку разбираат како да живеат како што се да Шакајмуни ги користел сите видови на објаснувања на неговите учења, зависејќи од околностите на неговите слушатели. Тие адаптирани инструкции биле објаснети како учење преку тактични значења.

Учење преку тактични значења е

респектабилно и задоволно нешто, но тоа носи тешкотии ако, со примените во околностите и позицијата на личноста, се случи дека некој не успева да ја разбере точната ситуација во секое одредено време.



Кревајќи го стремежот кон Разбудување

Така, се случува дека човекот од разбирање е разбуден да ја бара врвната вистина која е применлива на сите луѓе во сите околности, која е објаснета како “кревајќи го стремежот кон

разбудување,” и предметот на учењето на Неизбројни Значења е да се издигне овој стремеж.



Само во практикувањето лежи вистинската вредност

Сега, како одговор на прашањето каде учењето престојува, каде тоа навистина е, каде е неговата вистинска вредност, ние гледаме дека тоа не е во книгите или во умот, но во практикувањето. Навистина, само преку практикувањето учењето станува живо.

Овие две нешта-потеклото на учењето во умот на будите, неговата цел да го поттикне стремежот кон разбудување, и сопствената ревносна практика на верникот-се елементи од таква врвна важност, кои ја проткајуваат не само Неизбројните Значења туку сите Махајана учења (учењата на Големото Возило) исто така, да е суштинско тука да се опфати и чува тоа цврсто на ум.

Враќајќи се кон самиот текст на сутрата, ние понатаму го читаме Будиното објаснување на првото од десетте заслуги, кое е најважно од сите десет заслуги:

“Најпрво, оваа сутра може да го направи бодисатвата кој сеуште нема стремеж кон просветлување да стреми кон него; на тој што му недостига љубезност да стреми кон сочувство; тој кој сака да убива да стреми кон голема милост;

тој што е љубоморен да се радува за другите; тој што има приврзености да стреми кон неприврзаност; тој што е мизерен да стреми кон великодушност; тој што е арогантен да стреми кон чување на правилата; тој што е бесен да стреми кон толеранција; тој што е мрзлив да стреми кон ревносност; тој што е вознемирен да стреми кон медитација; тој што е неук да стекне мудрост; тој што не мисли на ослободување на другите да стреми кон нивно ослободување; тој што ги извршува десетте зла да стреми кон десетте доблести; тој што е заведен од тоа што е условено да стреми кон тоа што не е условено; тој што назадува да стреми кон напредување; тој што извршува валкани дела да стреми кон чистота; и тој кој има многу заблуди да стреми да ги згасне нив. Добри деца, ова е наречено првата незамисливо моќна заслуга на оваа сутра.”

Значењето на горниот пасус треба да биде јасно. Тоа што е важно за нас е да проникнеме зошто постои таква заслуга во Сутрата на Неизбројни Значења.

Сутрата на Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма Поглавје 1, Вовед



Значењето и синопсис

Ова поглавје, наречено ‘Вовед,’ е почетокот, или пролог, на премногу долго изложување. Но иако тоа е пролог, неговата субстанција не е скромна, затоа што тоа го препорачува и припрема патот за големата вистина која е пред откривање.

За секој што ја чита Лотос Сутрата за првпат, доволно е да чувствува дека постои нешто импресивно тука, без благодарност за сугестијата и припремата. Но за тој кој ја проучува сутрата повторно и повторно и се труди да го објасни тоа на другите, станува важно да се биде свесен за оваа сугестија и припрема и да се разбере значењето на тоа. Нема логика да се отфрли ова поглавје само затоа што е воведен дел.

Како претходната Сутра на Неизмерни Значења, Лотос Сутрата се отвара со изјава за

поставувањето и броењето на главните личности во толпата насобрана да го слушне Будата како зборува. Нас ни е речено дека, имајќи ја изложено Сутрата на Неизбројни Значења, Будата влегол во самадхи, или состојба на длабока концентрација. Насобраното мноштво, кое вклучувало монаси и чесни сестри исто како и световни луѓе, Хинду божества, и духовидемони кои не биле ни човечки, сите ги склопиле нивните раце заедно во благодарност и гледале во Будата, кога одненадеж зрак на светлина бил пратен напред од праменот на бела коса помеѓу неговите веѓи. Оваа светлина го осветлила секој четврт од овој свет, сите светови позади небесата, и дури длабочините на Авици чистили штето.

Овој извонреден настан го исполнил собранието со восхит, но само бодисатвата




Маитреја се запрашал што тоа значело. Не наоѓајќи одговор во себеси, тој го запрашал големецот, тоа складиште на мудрост, бодисатвата Манџусри.

Манџусри дал одговор, прво во проза, после во стих, нагласувајќи дека во далечни минати времиња таму бил буда наречен Светло на Сонцето и на Месечината. Манџусри ги објаснил учењата на овој буда, и тогаш продолжил, на доволно изненадување, да каже дека откако тој умрел друг и уште еден буда се појавил, до бројот на дваесет илјади буди, сите носејќи го истото име, Светло на Сонцето и на Месечината.

Следно, Манџусри ни кажува како последниот од нив ја подучувал Неизбројни Значења во корист на човештвото и тогаш влегол во состојба на длабока концентрација, пришто, како што штотуку се случило со сегашниот Шакјамуни Буда, зрак на светлина извирал од праменот на бела коса помеѓу неговите веѓи и осветлил безбројни светови. Манџусри продолжил, “Кога Светлото на Сонцето и на Месечината стана од неговата медитациска концентрација, тој ја изложил...Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма...(и) на полноќ влегол во нирвана.”

Манџусри заклучува дека сегашниот татхагата, Шакјамуни, е пред подучување на

Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма за ослободување на сите луѓе и да го направи светот исправен и прекрасен. Со поетска верзија на ова, поглавјето се затвора.



Формата на Лотос Сутрата


Следно, Како што може да се види од овој синопсис, Лотос Сутрата е во форма на вид на драма во која сите видови на надминувачки исклучителни појави се случуваат. Ние можеме да заклучиме дека намерата на приредувачите на сутрата било да употребуваат познати симболични идеи и драма да ги допрат духовите на слушателите и да ги доведат нив малку по малку до разбирање на вистината испратена од

Шакјамуни: вистината така длабока да луѓето од тоа време немале начин да ја разберат целосно. Важно е да се разбере ова.

Тројната Лотос Сутра: Резиме и главни точки за секое поглавје (Ново издание)

Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр24-стр32

Living the LOTUS



RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES

✉ Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени. Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната. Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

2018

Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 *Fax:* 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles CA 90033 U.S.A.
Tel: 1-323-262-4430 *Fax:* 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org <http://www.rkina.org>

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way,
WA 98003 U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 *Fax:* 1-253-945-0261
e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
<http://buddhistlearningcenter.org/>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
Tel: 1-210-561-7991 *Fax:* 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927 *e-mail:* rktampabay@yahoo.com
<http://www.buddhismtampabay.org/>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 *Fax:* 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 *Fax:* 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona,
HI 96740 U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 *Fax:* 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 *Fax:* 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951
e-mail: info@rksf.org <http://www.rksf.org>

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 *Fax:* 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com <http://rk-ny.org/>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
Tel: 1-773-842-5654 *e-mail:* murakami4838@aol.com
<http://home.earthlink.net/~rkchi/>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkftmyersbuddhism.org/>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
<http://www.rkina-dayton.com/>

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjheng District,
Taipei City 100 Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 *Fax:* 886-2-2331-3433
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701 Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 *Fax:* 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 *Fax:* 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 *Fax:* 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960 *e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949 *e-mail:* roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of Paris

International Buddhist Congregation (IBC)

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibc-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, New Delhi
110060, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna

Rissho Kosei-kai of Singapore

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218 *e-mail:* info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station: Mirshari,
District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406 *Fax:* 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai